



# CreatINNES

Стратешко партнерство за развој на иновации и бизнис вештини во секторот на културни и креативни индустрии



Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Број на проект: 2018-1-DE02-KA202-005232

КОНЗОРЦИУМОТ НА CREATINNES ВИ ПРЕТСТАВУВА

## ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА КРЕАТИВЦИ И БИЗНИС „СТАРТ-АПИ“


Материјалите ќе може да се користат од 2021



### ЗОШТО CREATINNES?

Ние обезбедуваме поддршка за иновативни „старт-апи“ за примена на креативни вештини и поддршка на креативните индустрии кои ги прошируваат нивните деловни активности на меѓународно ниво преку иновативна програма за обука заснована на кокреација на знаење и меѓусекторска соработка.

Нашиот тим е составен од партнери со долгогодишно искуство во претприемништво, развој на бизнис, комбинирано учење, креативност, култура и туризам од Германија, Бугарија, Унгарија, Северна Македонија и Франција.



## Partners



# ПРОГРАМИ ЗА КОМБИНИРАНО (BLENDED) УЧЕЊЕ



CreatINNES

## ОБУКА 1: ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА ФРИЛЕНСЕРИ И „СТАРТ-АПИ“ ОД КРЕАТИВНАТА И КУЛТУРНА ИНДУСТРИЈА (ККИ)


Модул 1. Претприемачко патување - планирање, организирање и управување  
Модул 2. Развој на бизнис-план  
Модул 3. Стратегија за маркетинг и маркетинг микс  
Модул 4. Вмрежување, градење екосистем и влегување на меѓународни пазари  
Модул 5: Финансирање за развој на вашиот бизнис  
Модул 6. Како да создадете, заштитите и управувате со права од интелектуална сопственост  
Модул 7. Социјални медиуми и дигитализација  
Модул 8. Моќни презентациски и излагачки вештини



Достапни на: германски, француски, бугарски, македонски, унгарски и англиски јазик

## ОБУКА 2: КРЕАТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ ИНОВАЦИИ

Модул 1. Што е *Design Thinking*?  
Модул 2. Е-трговија  
Модул 3. Визуелно брендирање  
Модул 4. Стратегија за раст - *Growth Hacking*  
Модул 5. Бура на идеи и техники на рекламирање  
Модул 6. Решавање проблеми и критичко размислување  
Модул 7. Создавање атрактивни содржини на социјалните медиуми  
Модул 8. Развој на концепт




Достапни на: германски, француски, бугарски, македонски, унгарски и англиски јазик

## АКАДЕМИЈА CREATINNES

### ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУКА

Создадена за комбинирано (blended) учење и отворен онлајн курс за едукатори, студенти, фриленсери и претприемачи, активни во ККИ и секторот на дигитални бизниси.



### МЕТОДОЛОГИЈА

Развиена за поддршка на процесот на учење со одржливо влијание преку Академијата CreatINNES.

**Создајте Ваш профил и корисничка сметка на Академијата CreatINNES и започнете со обука на вашиот мајчин јазик:**  
<http://moodle.creatinnes.eu>

Веб-страница: [www.creatinnes.eu](http://www.creatinnes.eu)  
Фејсбук-страница: [www.facebook.com/CreatINNES](http://www.facebook.com/CreatINNES)  
Твитер: #creatinnes